



3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК на СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 1 ноември 1984
Скопје
Број 34

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дни. Жиро сметка 40100-603-12498

416.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за насочување на средствата што се обезбедуваат за изградба на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 октомври 1984 година.

Бр. 08-2757
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Со овој закон се уредува насочување на користењето на средствата што се обезбедуваат за изградба на електроенергетски објекти што како приоритетни ќе се градат во периодот од 1983—1990 година и преземањето гаранција на Социјалистичка Република Македонија за отплата на странски кредити.

Член 2

Средствата што се обезбедуваат според Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 7/83), Законот за обезбедување средства за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 23/83 и 23/84) и со Законот за издвојување на дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности на пазарот во основните организации на здружениот труд од електростопанството („Службен весник на СРМ“ број 42/82), се користат за изградба на електроенергетски објекти што како приоритетни ќе се градат во периодот од 1983—1990 година.

За намените од став 1 на овој член ќе се користат и дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, во висина од 20% од пресметковната вредност за производствените објекти, а 10% за другите објекти.

Член 3

Во остварувањето на Програмата за изградба на електроенергетски објекти во периодот од 1983—1990 година, средствата од член 2 на овој закон ќе се користат за изградба на електроенергетските објекти утврдени како приоритетни со Резолуцијата за општествено-економскиот развој во првата етапа од спроведувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 37/83 и 21/84), а посебно за ТЕ „Битола“ III.

Средствата од член 2 на овој закон ќе се користат и за изградба на диспечерско-информативниот управувачки систем, како обврска преземена со меѓународни договори и за 400 КВ далновод „Битола-Вруток-Скопје“, со ТС 400/110 КВ „Скопје“.

Средствата од член 2 на овој закон ќе се користат и за изградба на ХЕ „Козјак“, студии, истраги и изработка на инвестиционо-техничка документација за електроенергетски објекти во Републиката како и за здружување за изработка на заеднички проекти за нови електроенергетски објекти во земјата за користење на хидроенергетскиот, термоенергетскиот и нуклеарниот потенцијал за задоволување на потребите од електрична енергија во СРМ по 1988 година.

Член 4

Уоогласувањето на динамиката меѓу приливот на средствата и потребните средства за изградба на објектите од член 3 на овој закон се обезбедува со мерките во резолуциите за општествено-економскиот развој и економската политика во Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

За обврските по кредитите што се земаат во странство за изградба на електроенергетските објекти на член 3 на овој закон, гарантира Социјалистичка Република Македонија.

Член 6

Средствата од ставот 1 на член 2 од овој закон се користат врз основа на одлука што ја донесува Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија по претходно прибавено мислење на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 7

За текот на изградбата на објектите утврдени со овој закон и за користење на средствата, Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија повремено, а најмалку еднаш годишно, го известува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

417.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пазаришната инспекција, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година.

Бр. 08-2723
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за пазаришната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 40/73 и 6/79), во член 17 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Средствата на име разлики во цените се уплатуваат на посебна сметка и се користат за републички стоковни резерви“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

418.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет за 1984 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година.

Бр. 08-2758
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ИЗМЕНИ
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 38/83), во член 1 став 1 износот „15.412.000.000“ се заменува со износот „16.121.000.000“, а во став 2 точка 1 износот „11.258.594.000“ се заменува со износот „11.967.594.000“.

Член 2

Во член 3 — Биланс на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1984 година во оддел I. Приходи, во точката 1, Непосредни изворни приходи, Група 71 — Приходи од даноци од доходот на ОЗТ, во форма на приходите 710 — Данок од доход на ОЗТ, износот „600.000.000“, на двете места се заменува со износот „500.000.000“, а вкупниот износ на изворот на приходите Група 71 — износот „600.000.000“ се заменува со износот „500.000.000“ и во Групата на приходите 73 — Приходи од даноци на промет на производи и услуги и од даноци на прометот на недвижности и права во контото 730 — Основен данок на промет на производи износот „7.883.894.000“ се заменува со износот „8.512.894.000“, во контото 731 — Посебен републички данок на промет на производи, износот „1.800.000.000“ се заменува со износот „1.980.000.000“, а вкупниот износ на изворот на приходите Група 73 — „9.683.894.000“ на двете места се заменува со износот „10.492.894.000“.

Во оддел II. Расходи, Група 41 — Средства за посебни намени и други намени за работата на органите на управата, на контото 410 — Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите, износот „575.599.000“, се заменува со износот „900.599.000“, на контото 416 — Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот стандард, износот „149.000.000“ се заменува со износот „167.000.000“, на контото 417 — Средства за отплата на кредити, износот „392.500.000“ се заменува со износот „436.500.000“, а вкупниот износ на Група 41 износот „1.891.756.000“ на двете места се заменува со износот „2.338.756.000“; во Група 43 — Средства за поттикнување на развојот, за интервенции во стопанството и поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, на контото 431 — Компензации, регреси и надоместоци, износот „350.000.000“ се заменува со износот „612.000.000“; вкупниот износ на Група 43 износот „489.000.000“ на двете места се заменува со износот „751.000.000“, а во ставката вкупно расходи (40—48) износот „15.412.000.000“ се заменува со износот „16.121.000.000“.

Член 3

Во член 4 во почетокот, износот „15.412.000.000“ се заменува со износот „16.121.000.000“.

Во раздел 8 — Републички секретаријат за внатрешни работи, позиција 104 — Средства за отплата на ануитети — износот „33.500.000“ се заменува со износот „40.500.000“, а во ставката основна намена износот „328.058.000“ се заменува со износот „335.058.000“. Во ставката Вкупно раздел 8 (позиции од 93 до 107), износот „2.399.266.000“ на двете места се заменува со износот „2.406.266.000“.

Во ставката — рекапитулација износот „545.348.000“ се заменува со износот „552.348.000“, а износот „2.399.266.000“ се заменува со износот „2.406.266.000“.

Во раздел 63 — Средства за компензации и регреси, позицијата 564 — Регреси за повластици во патниот сообраќај и семенски материјал, за пченица, сврзаниот „3“ се заменува со заширка и на крајот се додаваат зборовите „и вештачки ѓубрива“, износот „100.000.000“ се заменува со износот „362.000.000“, а во ставката — Износ на основната намена и вкупно раздел 63 (позиција од 563 до 564) износот „350.000.000“ на трите места се заменува со износот „612.000.000“.

Во раздел 64 — Средства на резервите и за други обврски на Републиката:

— во позицијата 56 — Средства за спроведување на Општествениот договор за стекнување на доход на работните заедници и за усогласување на личните доходи на функционерите и на раководните работници, износот „86.000.000“ се заменува со износот „411.000.000“;

— во позицијата 566 — За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката — износот „119.000.000“ се заменува со износот „137.000.000“ и

— во позицијата 567 — За отплата на анuitети по користени кредити и заеми износот „359.000.000“ се заменува со износот „456.000.000“, а во ставката — Износ на основна намена износот „666.000.000“ се заменува со износот „1.106.000.000“.

Во ставката вкупно раздел 64 (позиции од 565 до 575) и во рекапитулацијата, износот „1.955.279.000“ на четирите места се заменува со износот „2.395.279.000“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

419.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование и член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УНИВЕРЗИТЕТСКОТО СОБРАНИЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Универзитетското собрание и Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани, и тоа:

Методи Антов,
Бурхан Адеми,
Стеван Георгиевски,
Јован Ганчев,
Љупчо Гајдарџиски,
Стојан Димовски,
Орести Димовски,
Перо Маној,
Елена Ѓурковиќ,
Васил Костојчиновски,
Јован Камберски,
д-р Александар Маневски,
Панче Михајлов,
Драган Николовски,
Јован Андонов,
Јованче Перчуклиевски,
Павле Рибарски,
Александар Опаовски,
Абедин Кефјани и
Рамо Шукри.

За претставници на општествената заедница во Универзитетското собрание на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје се именуваат:

Мирко Апостоловски, член на Претседателството на ССМ,

Слободан Арнаудов, раководител на Компјутерски служби во „ОХИС“ — Скопје,

Славка Арсова, директор на Училишниот центар „Цветан Димов“ — Скопје,

м-р Томислав Атанасовски, член на Извршниот одбор на Стопанската комора на Македонија,

Борис Атанасовски, директор на Марксистичкиот центар „Мито Хаџиваоилев — Јасмин“ — Скопје,
д-р Коста Балабанов, директор на РО Музеј на Македонија — Етнологски, Археолошки и Историски,
Илија Бошков, член на Претседателството на РК ССРМ,

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Исмалаи Емурлаи, заменик на генералниот директор на „Тетекс“ — Тетово (дипл. економист),

Кирил Доревски, фармацевт, директор на работната единица Внатрешен промет при РО „Алкалоид“ — Скопје,

Елена Ѓурковиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Салих Емин, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Миодраг Ефремов, директор на ХЕЦ „Тито“ Маврово — Гостивар,

Аце Коцевски, член на Претседателството на ССММ,

Ристо Лазаров, директор на Македонското издание на „Комунист“,

Лазар Караџов, дипл. маш. инж., потпретседател на Раководниот орган за развој на Металски завод „Тито“ — Скопје,

Никола Митевски, член на Претседателството на СЗБ од НОВ на Македонија,

Фуат Јашари, извршен секретар на Претседателството на ЦК СКМ,

Ленче Ставрева, виш советник во Собранието на СРМ и

Момчило Стојковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, конструктор-дефектатор во Фабриката „11 Октомври“ — Куманово.

Од редот на именуваните претставници на општествената заедница во Универзитетското собрание на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје во Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје се именуваат:

Мирко Апостоловски, член на Претседателството на ССМ,

Слободан Арнаудов, раководител на Компјутерски служби во „ОХИС“ — Скопје,

Славка Арсова, директор на Училишниот центар „Цветан Димов“ — Скопје,

Илија Бошков, член на Претседателството на РК ССРМ,

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Исмалаи Емурлаи, заменик на генералниот директор на „Тетекс“ — Тетово (дипл. економист),

Кирил Доревски, фармацевт, директор на работната единица Внатрешен промет при РО „Алкалоид“ — Скопје,

Салих Емин, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Миодраг Ефремов, директор на ХЕЦ „Тито“ Маврово — Гостивар и

Фуат Јашари, извршен секретар на Претседателството на ЦК СКМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 2756

30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепалковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

420.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Светозар Кузмановски,
Борка Кишманова и
Спасе Куљам.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Трпе Јаневски, член на ГК СКМ — Скопје, дипл. правник во ЖТО — Заеднички служби — Скопје,

Васил Саров, машински инженер во Рудници и железарница „СКОПЈЕ“ ООЗТ Машинско одделение и Радмила Хорватик, член на Извршниот совет на Собранието на општината Чаир — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2753
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

421.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички науки во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Рада Бражанска и
Жанета Бранова.

За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички науки во Скопје, се именуваат:

Илија Оровчанец, член на Советот на Републиката и

Цветко Теофиловски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2754
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

422.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на организација за приредување и при на ореќа („Службен весник на СРМ“ број 26/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО СОВЕТОТ НА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешуваат претставниците на Собранието на СРМ во Советот на Лотарија на Македонија, поради истек на времето за кое се именуваат:

Ангеле Божиновски,
Трајко Кеќаровски и
Живко Трајкоски.

За претставници на Собранието на СРМ во Советот на Лотарија на Македонија се именуваат:

Ангеле Божиновски, член на Советот на Републиката,
Велимир Вељановски, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје и
Благој Ристоманов, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2751
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

423.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА**

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, поради истек на времето за кое се именуваат:

Ристо Петков и
Димитар Јоџифовски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита се именуваат: Момчило Апостолов, заменик на секретарот на Собранието на СРМ и

Владимир Ајановски, извршен секретар на Претседателството на Општинскиот комитет на СКМ Чаир — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2749
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

424.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ПРИ ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство при РО Земјоделски факултет во Скопје, поради истекување на времето за кое е именуван

Бранко Шумански.

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство при РО Земјоделски факултет во Скопје се именува

м-р Апостол Целевски, директор на ООЗТ Кооперација при ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2745
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

425.

Врз основа на член 23 од Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ број 7/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА ОДБОРОТ
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕ-
ГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА СФРЈ

За заменик член на Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ се определува

м-р инж. Томислав Новаковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, инж. геолог во Институтот при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2746
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

426.

Врз основа на Одлуката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија од 24 мај 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 19/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ОДБОР ЗА ДЕКАДАТА НА ИНВАЛИДИТЕ ОН
1983—1992 ГОДИНА

За член на Републичкиот одбор за декадата на инвалидите ОН 1983—1992 се определува

д-р Милан Јовановски, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ, вработен во ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2747
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

427.

Врз основа на член 118 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО „МАКЕДОНИЈАПАТ“ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација за одржување на јавни патишта „Македонијапат“ — Скопје, со која за генерален директор на Работната организација за одржување на јавни патишта „Македонијапат“ — Скопје е именуван инж. Томислав Посокин, член на Извршниот совет на Собранието на општина Центар — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2752
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

428.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

За членови на Комисијата за избор на директор на ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија се именуваат:

Агим Мифтари, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ Центар — Скопје и

Аризан Несторовски, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1750
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

429.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски во Скопје, со која за директор на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје се именува д-р Коста Балабанов, досегашен в. д. директор на РО Музеј на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2748
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

430.

Врз основа на член 167 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје, со која за директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје е именувана Славка Калениčkова, досегашен директор на Заводот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2755
30 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

431.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи („Службен весник на СРМ“ број 37/83 и 17/84), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГОДИНА

I

Во Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на некои прехранбени производи во 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 8/84, 14/84 и 25/84), во делот I се додава нов став 2 кој гласи:

„Покрај средствата од став I на овој дел, ќе се користи и износ од 300 милиони динари за компензација на дел од цената на брашното. Овие средства се обезбедуваат со посебна одлука на Собранието на СР Македонија“.

II

Во делот II алинеја 4 износот „300“ се заменува со износот „600“.

III

Во делот VI став 1 по алинејата 2, се додава нова алинеја 3 која гласи:

„ — на организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на брашно на територијата на СР Македонија — за продаденото количество брашно од сопствено производство и на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на брашно или со производство на леб — за купеното количество брашно од организациите на здружениот труд од другите социјалистички републики и социјалистичките автономни покраини, за периодот од 1 октомври до 31 декември 1984 година — во износ од 5,00 дин./кг“.

Во став 2 по зборовите: „Компензацијата од“ и во став 3 по зборовите: „Компензација според“ се додаваат зборовите: „став 1 алинеите 1 и 2 од“.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2741

30 октомври 1984 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Соборот на здружениот труд,
Тимо Ефтимов, с. р.

432.

Врз основа на член 318 став 2 и на член 332 став 1 алинеја 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 71 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ШТО ПО ОСНОВА НА КАМАТА И ПРИПАГА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА И НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ОД КАМАТАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ

Член 1

Од делот од приходите на Народната банка на Македонија што ќе се оствари во 1984 година по основ на каматата по кредитите од средствата на примарната емисија се издвојува износ од 250 милиони динари за компензација на дел од цената на брашното.

Средствата од став 1 на овој член се пренесуваат на посебната републичка сметка — Средства за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи, до крајот на 1984 година, во зависност од остварувањето на приходите на Народната банка на Македонија.

Член 2

На сметката од член 1 на оваа одлука се пренесува и дел од средствата по основа на зголемената камата на задолжителната резерва на банките во висина од 3%, а врз основа на самоуправната спогодба што ја склучуваат банките за здружување на овие средства.

Член 3

Републичкиот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и на пренесувањето на средствата од членовите 1 и 2 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2742

30 октомври 1984 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Соборот на здружениот труд,
Тимо Ефтимов, с. р.

433.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 2 од Законот за формирање средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување „Недела на солидарноста“ („Службен весник на СРМ“ број 39/78 и 19/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА АКОНТАЦИЈАТА ШТО НА ИМЕ ПОМОШ СЕ ДАВА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 1983 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА КОПАОНИК

1. Со оваа одлука се утврдува висината на аконтацијата што на име помош од Социјалистичка Република Македонија се дава на СР Србија и на САП Косово за отстранување на штети од земјотресот во 1983 година на подрачјето на Копаноник.

Помошта од став 1 на оваа точка вредносно изнесува 114.400.000 динари.

2. Во износот од точка 1 на оваа одлука е вклучена и помошта во парични средства и материјали дадени од други даватели од територијата на Социјалистичка Република Македонија.

3. Поголемиот дел од обврската на Републиката од точка 1 на оваа одлука ќе се намири од средствата на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди, а другиот дел од другите даватели од територијата на Социјалистичка Република Македонија.

4. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе ги распредели средствата од точка 1 на оваа одлука на СР Србија и на САП Косово во зависност од обврската на СР Македонија што се утврдува со меѓурејублички договор.

5. Помошта од точка 1 на оваа одлука целосно ќе се намири до 31 декември 1984 година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2743

30 октомври 1984 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Соборот на здружениот труд,
Тимо Ефтимов, с. р.

434.

Врз основа на член 83 став 1 и член 94 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за условите и начинот на користењето на услугите што ги врши Управата за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 26/83), во член 9 став 1 во вториот ред се бришат зборовите: „и зградата во Стар Дојран“.

Во член 9 по став 2 се додаваат два нови става кои гласат:

„Објектот „Охрид“ во Охрид можат да го користат за престој и одмор и функционерите од став 1 на член 8 од оваа уредба доколку објектот не е ангажиран за потребите на репрезентацијата на Републиката.

По исклучок и под определени услови, а во согласност на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија објектот „Охрид“ во Охрид можат да го користат за престој и одмор и други лица“.

Член 2

Членот 10 се менува и гласи:

„Зградата на улица „Ужичка“ бр. 25 во Белград за службени потреби имаат право да ја користат функционерите од став 1 на член 8 од оваа уредба, како и претседателот на Републичката конференција на ССРМ, секретарот на Извршниот совет на Претседателството на ЦК на СКМ, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија и претседателот на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија.

Објектот од став 1 на овој член можат да го користат и членовите на Претседателството на СР Македонија и на Претседателството на ЦК на СКЈ од СР Македонија.

Објектот од став 1 на овој член може да се користи и за одржување на останоци што ги свикуваат функционерите што имаат право да го користат објектот“.

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

„Зградите: во Стар Дојран, во Цават и на Попова Шапка се користат за потребите на репрезентацијата на Републиката и за престој и одмор на функционерите од став 1 на член 8 од оваа уредба, членовите на Сојузниот извршен совет од СР Македонија, членовите на Претседателството на СР Македонија, претседателот и потпретседателите на соборите на Собранието на СР Македонија, претседателот на Републичката конференција на ССРМ, претседателот на Советот на ССМ, претседателот на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, како и членовите на Претседателството на ЦК на СКМ, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Советот на федерацијата од СРМ, Советот на Републиката, функционерите кои раководат со републичките органи на управата и републичките организации, како и соодветни функционери во други државни органи и во органите на општествено-политичките организации на федерацијата од СР Македонија.

Покрај функционерите од став 1 на овој член зградите во Стар Дојран, во Цават и на Попова Шапка за одмор можат да ги користат и членовите на нивните потесни семејства заедно со носителот на право.

Под потесно семејство во смисла на оваа уредба се подразбира брачниот другар и деца на носителот на правото до 18 години“.

Член 4

Во член 16, став 1, во четвртиот ред по зборот: „именува“ се додаваат зборовите: „и назначува“.

Член 5

Во член 28, став 1 во четвртиот ред, по зборот: „Македонија“ се додаваат записка и зборовите: „претседателите на работните тела на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на републиките и покраините, координаторот на делегатите од Социјалистичка Република Македонија во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 6

Во член 31, став 1 по зборот: „Извршен совет“ се додаваат зборовите: „претседателите на соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 7

Во член 38, став 1 по зборовите: „претседателот на Уставниот суд на Македонија“ се додаваат зборовите: „претседателите на соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1004/1
21 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

435.

Врз основа на член 84 став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81), а во врска со точка 14 од Одлуката за начинот на формирање на цените за нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“ број 28/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ИЗДВОЈУВААТ НА ПОСЕБНА СМЕТКА НА ИМЕ НАДОМЕСТОК ЗА РАЗВОЈ НА РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН

Член 1

Во член 3, став 1 ред 2 од Одлуката за користење на средствата што се издвојуваат на посебна смет-

ка на име надоместок за развој на рудниците за јаглен („Службен весник на СРМ“ број 22/83 и 34/83) износот „250.039.000“ се заменува со износот „312.459.000“ и во истиот член во прегледот по лежиштето „Берово“ се додава и лежиштето „Звегор-Стамер“ во следните износи по намените утврдени со Одлуката, во динари: „62.420.000; 25.633.000; 26.687.000; 10.100.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1436/1

25 октомври 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР

278.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, Собранието на СИЗ на културата на општината Центар, на седницата одржана на 18 октомври 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 1,02%“ се менува и гласи:

— од доходот на ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од личен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи:
— од личен доход од работен однос — 1,05%.

Член 2

Во член 2 став 2 вкупниот износ од „344.191.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Центар ќе го оствари со применувањето на придонесите од претходниот став ќе изнесува 355.609.000 динари.

Член 3

Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%“ се менува и ставот гласи: — организациите на здружен труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование и здравството, придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,53%.

Член 4

Во член 3 алинеја 1 „71,96% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 78,38% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член, „71,96% од остварените приходи од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: — 82,82% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Член 5

Во член 3 став 2 „износот од 243.591.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 278.148.000 динари.

Член 6

Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 15,95% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член „22,31% од остварените приходи од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: — 11,11% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Член 7

Во член 4 став 2, „вкупниот износ од 74.759.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе биде здружен во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 51.620.000 динари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-36/1

19 октомври 1984 година
Скопје

Претседател,
Милица Стошиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР

279.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, Собранието на СИЗ на културата на општината Чаир, на седницата одржана на 18 октомври 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 1,02%“ се менува и гласи:

— од доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од личен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи:
— од личен доход од работен однос — 1,05%.

Член 2

Во член 2 став 2 вкупниот износ од „32.461.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Чаир ќе ги оствари со применувањето на придонесите од претходниот став ќе изнесува 33.804.000 динари.

Член 3

Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%“ се менува и ставот гласи: — организациите на здружен труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование и здравството, придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,53%.

Член 4

Во член 3 алинеја 1 „30,96% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 39,99% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член, „30,96% од остварените приходи од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: 39,31% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Член 5

Во член 3 став 2 „износот од 9.806.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 13.159.000 динари.

Член 6

Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварениот приход од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 15,95% од остварените приходи од доходот на ОЗТ и во алинеја 2 од истиот член „22,31% од остварените приходи од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: — 11,16% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Член 7

Во член 4 став 2 „вкупниот износ од 6.986.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе биде здружен во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 4.976.000 динари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-34/1

18 октомври 1984 година
СкопјеПретседател,
Седат Кубур, с. р.ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
ГАЗИ БАБА

280.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, Собранието на СИЗ на културата на општината Гази Баба — Скопје, на седницата одржана на 18 октомври 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРУЖЕНАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 1,02%“ се менува и гласи:

— од доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од личен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи:
— од личен доход од работен однос 1,05%.

Член 2

Во член 2 став 2 вкупниот износ од „164.756.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 174.054.000 динари.

Член 3

Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%“ се менува и ставот гласи: организациите на здружен труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование и здравството, придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,53%.

Член 4

Во член 3, алинеја 1 „60,41% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“, се менува и гласи: 74,00% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член, „60,40% од остварените приходи од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: 77,78% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Член 5

Во член 3 став 2 износот од „109.848.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применување на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 128.196.000 динари.

Член 6

Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 15,96% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член „22,31% од остварениот приход од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: 11,16% од остварениот приход од личен доход од работен однос.

Член 7

Во член 4 став 2 „вкупниот износ од 35.965.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе бидат здружени во Републичката заедница на културата се применуваат на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 26.915.000 динари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-38/1

18 октомври 1984 година
СкопјеПретседател,
Бранко Цветков, с. р.ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
КИСЕЛА ВОДА

281.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, Собранието на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 18 октомври 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 1,02%“ се менува и гласи:

- од доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од личен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи:
- од личен доход од работен однос 1,05%.

Член 2

Во член 2 став 2 вкупниот износ од „130.574.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 138.236.000 динари.

Член 3

Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%“ се менува и ставот гласи: — организациите на здружен труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование и здравството, придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,53%.

Член 4

Во член 3 алинеја 1 „64,3% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 71,62% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член „64,70% од остварените приходи од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: 75,26% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Член 5

Во член 3 став 2 „износот од 83.405.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 98.052.000 динари.

Член 6

Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 15,95% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член „22,31% од остварените приходи од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: — 10,96% од остварениот приход од личен доход од работен однос.

Член 7

Во член 4 став 2 „вкупниот износ од 28.375.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе биде здружен во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 21.390.000 динари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-37/1

18 октомври 1984 година
СкопјеПретседател,
Кирил Тодевски, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ****282.**

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, Собранието на СИЗ на културата на општината Карпош, на седницата одржана на 18 октомври 1984 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во член 2 став 1, алинеја 1 „од доходот на ОЗТ 1,02%“ се менува и гласи:

- од доходот од ОЗТ 0,94% и алинеја 2 од личен доход од работен однос 1,15% се менува и гласи:
- од личен доход од работен однос 1,05%.

Член 2

Во член 2 став 2 вкупниот износ од „110.163.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Карпош ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 113.623.000 динари.

Член 3

Во член 2 став 3 „стапката од 0,63%“ се менува и ставот гласи: — организациите на здружен труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование и здравството, придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,53%.

Член 4

Во член 3, алинеја 1 „60,41% од остварените приходи од доходот на ОЗТ“ се менува и гласи: — 67,57% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, и алинеја 2 од истиот член 60,40% од остварените приходи од личен доход од работен однос се менува и гласи: — 70,63% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Член 5

Во член 3 став 2 „износот од 65.407.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 76.392.000 динари.

Член 6

Во член 4 алинеја 1 „22,00% од остварениот приход од доходот на ОЗТ се менува и гласи: 15,95% од остварен приход од доходот на ОЗТ и во алинеја 2 од истиот член „22,31% од остварениот приход од личен доход од работен однос“ се менува и гласи: — 11,05% од остварениот приход од личен доход од работен однос

Член 7

Во член 4 став 2 „вкупниот износ од 23.915.000 динари“ се менува и ставот гласи: — вкупниот износ на средствата што ќе биде здружен во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 16.390.000 динари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 03-37/1

18 октомври 1984 година
СкопјеПретседател,
Вера Атанасовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР

283.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, на седницата одржана на 24 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес на работните луѓе вработени во општествениот сектор, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар се намалува од 1,40% на 0,70% или 50% за месец ноември 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-111/2

24 септември 1984 година
Скопје

Претседател,
Марија Узунова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ

285.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 25 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес на работните луѓе вработени во општествениот сектор, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош се намалува од 1,40% на 0,70% или 50% за месец ноември 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-100/2

25 септември 1984 година
Скопје

Претседател,
Ацанка Јаневска, с. р.

284.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, на седницата одржана на 24 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ — СКОПЈЕ

Член 1

Заради непречено остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврската за плаќање на придонес од доходот и личниот доход за 1983 година на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар.

Работната организација „Комуналец“ — Скопје ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар за 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-111/6

24 септември 1984 година
Скопје

Претседател,
Марија Узунова, с. р.

286.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 29 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ — СКОПЈЕ

Член 1

Заради непречено остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврските за плаќање на придонес од доходот и личниот доход за 1983 година на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош.

Работната организација „Комуналец“ — Скопје ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош за 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-96/1

25 септември 1984 година
Скопје

Претседател,
Ацанка Јаневска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА

287.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 25 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес на работните луѓе вработени во општествениот сектор, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на не-стопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода се намалува од 1,40% на 0,70% или 50% за месец ноември 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-96/2

25 септември 1984 година

Скопје

Претседател,
Стојанка Јовчевска, с. р.

288.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 25 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ — СКОПЈЕ

Член 1

Заради несметано остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврската за плаќање на придонеси од доходот и личниот доход за 1983 година на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода.

Работната организација „Комуналец“ — Скопје ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода за 1984 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-96/1

25 септември 1984 година

Скопје

Претседател,
Стојанка Јовчевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА

289.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на седницата одржана на 25 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес на работните луѓе вработени во општествениот сектор, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на не-стопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба се намалува од 1,40% на 0,70% или 50% за месец ноември 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-100/2

26 септември 1984 година

Скопје

Претседател,
Мирко Колевски, с. р.

290.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на седницата одржана на 26 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ — СКОПЈЕ

Член 1

Заради непречено остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврската за плаќање на придонеси од доходот и личниот доход за 1983 година на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба.

Работната организација „Комуналец“ — Скопје ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба за 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-96/1

25 септември 1984 година

Скопје

Претседател,
Мирко Колевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР

291.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, на седницата одржана на 2 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД КАКО ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА

Член 1

Утврдената висина на стапката на придонес на работните луѓе вработени во општествениот сектор, на работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен доход на работниците од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир се намалува од 1,40% на 0,70% или 50%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-79/2

2 октомври 1984 година
Скопје

Претседател,
Вангелица Стишчарова, с. р.

292.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, на седницата одржана на 2 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ОД 1983 И 1984 ГОДИНА НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ — СКОПЈЕ

Член 1

Заради несметано остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврската за плаќање на придонеси од доходот и личниот доход за 1983 година на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир.

Работната организација „Комуналец“ — Скопје ќе уплати 50% од утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир за 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-79/1

2 октомври 1984 година
Скопје

Претседател,
Вангелица Стишчарова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
СТРУМИЦА

293.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), член 22 од Статутот на Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица на седницата одржана на 22 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТУРМИЦА

Член 1

Се донесува Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, број 08-38/1 од 26. III. 1984 година.

Член 2

Член 2 точка 1 од цитираната одлука се менува и гласи:

„ — придонесот од доходот на основните организации на здружен труд се зголемува од 0,33% на 0,38%“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-83/1

23 октомври 1984 година
Струмица

Претседател,
Зорица Тумановска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СТРУГА

294.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за СИЗ за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 275 од Статутот на општината Струга, член 10 став 8 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ за образование и наука — Струга, Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Струга, на седницата од 15 X. 1984 година и Собранието на СИЗ за образование и наука — Струга, на седницата од 18 септември 1984 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ ЗА ДЕЈНОСТА НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СТУГА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги обезбедуваат работните луѓе и граѓаните за дејноста на СИЗ за образование и наука — Струга за 1984 година.

Член 2

Стапките на придонесите на изворните приходи на СИЗ за образование и наука — Струга за 1984 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос во стопански и нестопански дејности, по стапка од 5%;

— организациите од основното, средното образование, предучилишното воспитание и образование и Заводот за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитание и ОЗТ од социјалната заштита ќе плаќаат придонес од личен доход по стапка од 2,50%;

— организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско музичките дејности ќе плаќаат придонес од личен доход по стапка од 3,50%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 20%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 12%.

Член 3

Придонесот од личен доход од работен однос од стопански и нестопански дејности и од организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско музичките дејности по стапките од 5%, 2,50% и 3,50% ќе се пресметува од 1. IX. 1984 година и придонесите од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 20% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 12% ќе се применуваат од 1. I. 1984 година.

Член 4

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-30-0 од 13. IV. 1984 година, донесена од Оборот на здружениот труд на Собранието на општината Струга и бр. 02-78 од 23. III. 1984 година, донесена од Собранието на СИЗ за образование и наука — Струга.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Струга“.

Бр. 02-154
18 септември 1984 година
Струга

Претседател,
Никола Гурски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Лазаревски Миле од Кочани, застапуван од Мишо Чајковски, адв. од Скопје, против тужениот Шабовиќ Небахат од Скопје, сега на привремена работа во странство, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Шабовиќ Небахат од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2820/84. (159)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Трпковски Николов Божин од Горче Петров, ул. „Македонска преродба“ бр. 37, против тужениот Наумов Блажев Цветко од Софија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1258/83. (161)

По предлог на предлагачката Самије Џезаири од Тетово, ул. „Александар Јовановски — Журчињ“ бр. 6, пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на противникот Зулбехари Џевдат, порано од с. Стримница, кој се претпоставува дека умрел на ден 13. IV. 1946 година.

Се повикува лицето Зулбехари Џевдат да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или, пак, во истиот рок да се јави секое лице кое него го познавало да каже за неговиот живот. Во спротивно, по поминувањето на рокот, судот ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 722/84. (162)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на право на сезонска службеност на пат по тужбата на тужителите Блажевски Тодор и Блажевоки Блаже, двајцата од с. Глоби, против тужените Матовски Крсто, Матовски Драго, двајцата од с. Глоби, Бојоски Стојче од с. Глоби, а сега на привремена работа во Франција.

Се повикува тужениот Бојоски Стојче од с. Глоби, сега со непозната адреса во Франција, да се јави во судот, да ја достави адресата или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на рокот од 30 дена, судот на тужениот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1763/84. (163)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за докажување на смртта на сега пок. Муртезани Заде, порано од с. Ново Село II, умрена во 1973 година.

Се повикува Муртезани Заде, порано од с. Ново Село II, како и секој друг кој знае за нејзиниот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. По истекот на овој рок, ако не се јави на судот, ќе се докаже смртта за истата.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 734/84. (166)

СОДРЖИНА

| | Страна |
|--|--------|
| 416. Закон за насочување на средствата што се обезбедуваат за изградба на електроенергетски објекти — — — — — | 705 |
| 417. Закон за дополнување на Законот за пазаршната инспекција — — — — — | 706 |
| 418. Измени на Републичкиот буџет за 1984 година — — — — — | 706 |
| 419. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Универзитетското собрание и Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје — — — — — | 707 |
| 420. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — — | 708 |
| 421. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички науки во Скопје | 708 |
| 422. Одлука за разрешување и именување претставници на Собранието на СРМ во Советот на Лотарија на Македонија — — — — — | 708 |
| 423. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита — — — — — | 708 |
| 424. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за сточарство при Земјоделскиот факултет во Скопје — | 709 |

425. Одлука за определување заменик член на Одборот за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ — — — — — 709
426. Одлука за определување член на Републичкиот одбор за декадата на инвалидите ОН 1983—1992 година — — — — — 709
427. Одлука за давање согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО „Македонијапат“ — Скопје за именување генерален директор на Работната организација за здружување на јавни патишта „Македонијапат“ — Скопје — — — — — 710
428. Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија — — — — — 710
429. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје за именување директор на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски — — — — — 710
430. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје за именување директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје — — — — — 710
431. Одлука за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и компензација на цената на некои прехранбени производи во 1984 година — — — — — 711
432. Одлука за насочување на дел од приходите што по основа на камата ѝ припаѓа на Народната банка на Македонија и на дел од средствата од каматата на задолжителната резерва на банките — — — — — 711
433. Одлука за утврдување на висината на аконтацијата што на име помош се дава од Социјалистичка Република Македонија за отстранување на штети од земјотресот во 1983 година на подрачјето на Копаоник — — — — — 711
434. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користењето на услугите што ги врши Управата за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — 712
435. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за користење на средствата што се издвојуваат на посебна сметка на име надоместок за развој на рудниците за јаглен — — — — — 713
280. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — — 714
281. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — — 715
282. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карлош и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — — 715
283. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за месец ноември 1984 година — — — — — 716
284. Одлука за ослободување од плаќање на исплатени обврски од 1983 и 1984 година на РО „Комуналец“ — Скопје — — — — — 716
285. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за месец ноември 1984 година — — — — — 716
286. Одлука за ослободување од плаќање на исплатени обврски од 1983 и 1984 година на РО „Комуналец“ — Скопје — — — — — 716
287. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за месец ноември 1984 година — — — — — 717
288. Одлука за ослободување од плаќање на исплатени обврски од 1983 и 1984 година на РО „Комуналец“ — Скопје — — — — — 717
289. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за месец ноември 1984 година — — — — — 717
290. Одлука за ослободување од плаќање на исплатени обврски од 1983 и 1984 година на РО „Комуналец“ — Скопје — — — — — 717
291. Одлука за намалување на утврдената висина на стапката на придонес од личен доход како приход на Заедницата за месец ноември 1984 година — — — — — 718
292. Одлука за ослободување од плаќање на исплатени обврски од 1983 и 1984 година на РО „Комуналец“ — Скопје — — — — — 718
- СТРУМИЦА
293. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица — — — — — 718
- СТРУГА
294. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личните доходи на работните луѓе и граѓаните за дејноста на СИЗ за образование и наука — Струга за 1984 година — — — — — 718

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

278. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — — 713
279. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување на средствата од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1984 година — — — — — 713